



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË
VERIUT
MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE
PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Предлог на Одлука
за прогласување на дел од Малешево за
заштитено подрачје во категорија V -
Заштитен предел

Propozim Vendimi
për shpalljen e një pjese të Maleshevës
zonë të mbrojtur në kategorinë V - Zonë e
mbrojtur

Скопје, Септември 2021 година

Shkup, Shtator, 2021

Врз основа на член 92 став (2), а во врска со член 96 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на _____ донесе

Одлука
за прогласување на дел од Малешево за
заштитено подрачје во категорија V -
заштитен предел

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се прогласува дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V - заштитен предел, заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности и природни убавини.

Член 2

Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел - Малешево“.

Член 3

Категоријата на заштитеното подрачје е Категорија V - Заштитен предел.

Член 4

Со прогласувањето на „Заштитен предел - Малешево“ се овозможува:

- зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните и други вредности;
- спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на

Нë базë тë nenit 92 paragrafi (2), dhe në lidhje me nenin 96 paragrafi (3) të Ligjit për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 67/04, 14/06, 84/07, 35 / 10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 dhe 151/21), Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më _____solli

Vendim
për shpalljen e një pjese të Maleshevës
zonë të mbrojtur në kategorinë V - zonë e
mbrojtur

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Ky vendim shpall një pjesë të Maleshevës si zonë e mbrojtur në kategorinë V - zonë e mbrojtur, për shkak të larmisë dhe pasurisë së biodiversitetit, gjeodiversitetit, karakteristikave hidrologjike, peizazheve, peizazheve dhe vlerave të tjera dhe bukurive natyrore.

Neni2

Emri i zonës së mbrojtur është "Zona e Mbrojtur - Maleshevë".

Neni 3

Kategoria e zonës së mbrojtur është Kategoria V - Zona e mbrojtur.

Neni 4

Shpallja e "Zona e Mbrojtur - Maleshevë" mundëson:

- ruajtjen e gjendjes autentike të natyrës përmes mbrojtjes së vlerave natyrore dhe vlerave të tjera;
- parandalimin e veprimeve që mund të shkaktojnë drejtpërdrejt ose indirekt

природната рамнотежа на екосистемите;

- создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и природното наследство;

- одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на видовите и нивната природна рамнотежа.

II. ГРАНИЦИ НА РАСПРОСТРАНУВАЊЕ Член 5

(1) Границата на „Заштитен предел - Малешево“ почнува на север од место викано (м.в.) Понорница во кота 1577 метри н.в., која што се наоѓа на самата граница помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Потоа границата се спушта на југозапад до изохипса од 1500 метри н.в. и продолжува кон југ следејќи ја изохипсата се до м.в. Понорница.

Од овде границата следејќи го патот се спушта кон запад до 1400 метри н.в. и следејќи ја суводолицата ја сече Блатечка река на 1280 метри н.в.

Од овде на југ по суводолицата границата се искачува до м.в. Обајата од каде што по суводолицата се спушта во Виничка река и ја сече во непосредна близина на шумскиот пат на 1260 метри н.в.

Границата ја следи Виничка река низводно во суводолицата од каде што по суводолицата се искачува на кота 1551 метри н.в.

Потоа границата продолжува на југ спуштајќи се по сртот до 1400 метри н.в. и ја следи оваа изохипса кон југ и на 1400 метри н.в. ја сече реката Желевица.

prishjen e ekuilibrit natyror të ekosistemeve;

- krijimin e kushteve të favorshme për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e diversitetit biologjik dhe peizazhit dhe trashëgimisë natyrore;

- përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në një mënyrë që nuk rrezikon mbijetesën e specieve dhe ekuilibrin e tyre natyror.

II. KUFIJTË E SHTRIRJES Neni 5

(1) Kufiri i "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" fillon në veri të një vendi të quajtur (v.q.) Ponornicë në një lartësi prej 1577 metra mbi nivelin e detit, i cili ndodhet në kufirin midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë. Pastaj kufiri zbret në jug-perëndim në izohipat prej 1500 metra mbi nivelin e detit dhe vazhdon në jug duke ndjekur izohipsat deri në v.q. Ponornicë.

Nga këtu, duke ndjekur rrugën, ajo zbret në perëndim në 1400 metra mbi nivelin e detit dhe duke ndjekur luginën e thatë, ajo kalon lumin Blateçka në 1280 metra mbi nivelin e detit.

Nga këtu në jug përgjatë luginës së thatë kufiri ngjitet në v.q. Objata nga ku ajo zbret në lumin Viniçka pas përroskut dhe e pret atë në afërsi të rrugës pyjore në 1260 metra mbi nivelin e detit.

Kufiri ndiqet nga lumi Viniçka në rrjedhën e poshtme të luginës së thatë, nga ku ngrihet në një lartësi prej 1551 metra mbi nivelin e detit.

Pastaj kufiri vazhdon në jug, duke zbritur përgjatë kreshtës në 1400 metra mbi nivelin e detit dhe ndjek këtë izohip në jug dhe në 1400 metra mbi nivelin e detit kalon lumin Zhelevica.

Од овде границата продолжува на југ по суводолицата до 1650 метри н.в. под врвот Орловец, кадешто свртува кон запад и оди до кота 1376 метри н.в.

Границата потоа се спушта во југозападен правец и ја сече Негревска река во спојувањето на двата потоци кој што ја прават Негревска река, од каде границата свртува кон југ по сртот и се качува на кота од 1384 метри н.в., а потоа и на кота 1409 метри н.в.

Следејќи ја патеката границата продолжува кон југ заобиколувајќи го м.в. Јудови Ливади на 1400 метри н.в. и се спушта кон југ по суводолицата под кота 1332 метри н.в. и ја сече Пехчевска река на 1040 метри н.в.

Границата го следи шумскиот пат кај м.в. Скалите и врти на југ во близина на м.в. Градиште и минува низ кота 1396 метри н.в, а потоа низ кота 1332 метри н.в. и по сртот продолжува на југ минувајќи низ кота 1243 метри н.в. и кота 1175 метри н.в.

Од таму границата се спушта по сртот до река Брегалница и ја следи реката по нејзиниот тек кон југозапад се до вливот на потокот Чардациски андак во реката Брегалница, од каде границата почнува да го следи потокот Чардациски андак до првата суводолица и следејќи ја суводолицата се искачува на кота од 1353 метри н.в. кај м.в. Црн Галов Чукар, од каде што по сртот и патеката границата продолжува да се движи во правец југоисток најпрво до кота 1352

Nga këtu kufiri vazhdon në jug përgjatë luginës së thatë deri në 1650 metra mbi nivelin e detit poshtë majës Orlovec, ku kthehet në perëndim dhe shkon në një lartësi prej 1376 metra mbi nivelin e detit. Kufiri pastaj zbret në drejtim të jugperëndimit dhe kryqëzon lumin Negrevska në bashkimin e dy rrjedhave që përbëjnë lumin Negrevska, nga ku kufiri kthehet në jug përgjatë kurrizit dhe ngjitet në një lartësi prej 1384 metra mbi nivelin e detit, dhe pastaj në një lartësi 1409 metra mbi nivelin e detit duke ndjekur shtegun.

Kufiri vazhdon në jug, duke anashkaluar v.q. Judovi Livadi në 1400 metra mbi nivelin e detit dhe zbret në jug përgjatë luginës së thatë nën lartësinë 1332 metra mbi nivelin e detit dhe pret lumin Pehçevska në 1040 metra mbi nivelin e detit.

Kufiri ndjek rrugën pyjore në v.q. Shkallët dhe kthehet në jug pranë v.q. Gradishte kalon përmes lartësisë 1396 metra mbi nivelin e detit, dhe pastaj përmes lartësisë 1332 metra mbi nivelin e detit dhe përgjatë kreshtës vazhdon në jug duke kaluar përmes lartësisë 1243 metra mbi nivelin e detit dhe lartësinë 1175 metra mbi nivelin e detit.

Nga atje kufiri zbret përgjatë kreshtës deri në lumin Bregalnica dhe ndjek lumin përgjatë rrjedhës së tij në jugperëndim deri në bashkimin e përroit Çardaxhiski Andak në lumin Bregalnica, nga ku kufiri fillon të ndjekë rrjedhën Çardaxhiski Andak deri në luginën e parë dhe duke ndjekur luginën në lartësi prej 1353 metra mbi nivelin e detit në v.q. Cërn Galov çukar, nga ku përgjatë kreshtës dhe shtegut kufiri vazhdon të lëvizë në një drejtim juglindor, së pari deri në lartësinë

метри н.в., а потоа до кота 1404 метри н.в.

Од таму границата продолжува на исток по шумскиот пат до кота 1490 метри н.в. кај м.в. Пецов Чукар.

Границата оттаму го менува правецот и по сртот се упатува кон југозапад до кота 1437 метри н.в. и продолжува до кота 1353 метри н.в. кај м.в. Драколов Чукар од каде што границата го следи патот кој оди по сртот кон југ и минува низ кота 1307 метри н.в. и по истиот пат се спушта до кота 1182 метри н.в. кај м.в. Белен.

Границата следејќи го патот се спушта на Клепалска Река и го следи асфалтниот пат кој што води до Беровско Езеро.

Границата го заобиколува Беровското Езеро од неговата источна страна и минува низ м.в. Пипонски Лаки од каде што продолжува на југозапад покрај м.в. Шабански Преслап минувајќи низ кота 1117 метри н.в., од каде што по сртот се искачува прво до м.в. Лешки, а потоа и до м.в. Рабаџиов Чукар на 1299 метри н.в.

Од таму границата го следи патот кој води кон југ минувајќи низ кота 1339 метри н.в. и стигнува до м.в. Бабин Чукар и продолжува на југоисток по сртот до м.в. Манов Чукар (1399 метри н.в.).

Следејќи го сртот границата продолжува кон исток до м.в. Шуманова Чука, а потоа и до кота упатува кон север до м.в. Влаов Чукар (1356 метри н.в.), продолжувајќи кон исток по шумскиот пат до кота 1366 метри н.в., која што се наоѓа на границата помеѓу Република Северна

1352 metra mbi nivelin e detit, dhe pastaj në lartësinë 1404 metra mbi nivelin e detit. Nga atje kufiri vazhdon në lindje përgjatë rrugës pyjore në një lartësi prej 1490 metra mbi nivelin e detit. në v.q. Pecov Çukar.

Kufiri nga aty ndryshon drejtim dhe shkon përgjatë kurrizit në jugperëndim në një lartësi prej 1437 metra mbi nivelin e detit dhe vazhdon në lartësinë 1353 metra mbi nivelin e detit. në v.q. Drakolov çukar nga ku kufiri ndjek rrugën që shkon përgjatë kreshtës në jug dhe kalon përmes lartësisë 1307 metra mbi nivelin e detit dhe në të njëjtën rrugë zbret në një lartësi prej 1182 metra mbi nivelin e detit. në v.q. Belen.

Duke ndjekur rrugën, kufiri zbret në lumin Klepalska dhe ndjek rrugën e asfaltuar që të çon në liqenin e Berovës.

Kufiri anashkalon Liqenin e Berovos në anën e tij lindore dhe kalon përmes v.q. Piponski Laki nga ku vazhdon në jugperëndim përgjatë v.q. Shabanski Preslap duke kaluar nëpër lartësinë 1117 metra mbi nivelin e detit, nga ku ngjitet në kreshtën e parë në v.q. Leshki, dhe pastaj te v.q. Rabaxhiov Çukar në 1299 metra.

Nga atje, kufiri ndjek rrugën që të çon në jug, duke kaluar nëpër një lartësi prej 1339 metra mbi nivelin e detit dhe arrin në v.q. Babin çukar dhe vazhdon në juglindje përgjatë kreshtës deri në v.q. Manov Çukar (1399 metra mbi nivelin e detit).

Pas kreshtës, kufiri vazhdon në lindje për në v.q. Shumanova çuka, dhe pastaj në lartësinë 1311 metra mbi nivelin e detit, nga ku vazhdon në verilindje deri në v.q. Kolovski çukar (1358 metra mbi nivelin e detit) dhe përgjatë rrugës shkon në veri për në v.q. Vlaov çukar (1356 metra mbi nivelin e detit), duke vazhduar në lindje përgjatë rrugës pyjore deri në lartësinë 1366 metra mbi nivelin e detit, e cila ndodhet në kufirin midis Republikës së

Македонија и Бугарија и од овде границата на заштитеното подрачје ја следи националната граница кон север и завршува во кота 1577 метри н.в. кај м.в. Понорница.

(2) Вкупната површина на „Заштитен предел – Малешево“ изнесува 11460.89 хектари.

(3) Картографскиот приказ со границите на „Заштитен предел – Малешево“ е даден во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

III. РЕЖИМ НА ЗАШТИТА

Член 6

(1) Во „Заштитен предел – Малешево“ се востановуваат следните зони:

- Зона за строга заштита;
- Зона за активно управување и
- Зона за одржливо користење.

(2) Картографскиот приказ со границите на зоната за строга заштита, зоната за активно управување и зоната за одржливо користење на Заштитен предел - Малешево е даден во Прилог 2, кој е составен дел на оваа одлука.

Член 7

(1) Зона за строга заштита (во натамошниот текст: ЗСЗ) претставува дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштитата, што се карактеризира со изворни, неизменети карактеристики на екосистемите или има сосема мали промени како резултат на традиционални управувачки практики.

(2) Зоната за строга заштита зафаќа најмала површина од заштитеното подрачје и истата е поделена на 14 помали локалитети со следните површини:

Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe nga këtu vijon kufiri i zonës së mbrojtur kufiri kombëtar në veri dhe përfundon në një lartësi prej 1577 metra mbi nivelin e detit në v.q. ponornicë.

(2) Sipërfaqja e përgjithshme e "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" është 11460,89 hektarë.

(3) Pamja hartografike me kufijtë e "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" është dhënë në Shtojcën 1, e cila është pjesë integrale e këtij vendimi.

III. REGJIMI I MBROJTJES

Neni 6

(1) Në „Zonën e Mbrojtur – Maleshevë“ janë vendosur zonat e mëposhtme:

- Zona e rreptë e mbrojtjes
- Zona e menaxhimit aktiv dhe
- Zona për përdorim të qëndrueshëm

(2) Pamja hartografike me kufijtë e zonës për mbrojtje të rreptë, zonës për menaxhim aktiv dhe zonës për përdorim të qëndrueshëm të zonës së mbrojtur - Maleshevë jepet në Shtojcën 2, e cila është pjesë integrale e këtij vendimi.

Neni 7

(1) Zona e rreptë e mbrojtjes (në tekstin e mëtejme: ZRRM) është një pjesë e zonës së mbrojtur me interesin më të lartë për mbrojtje, e cila karakterizohet nga karakteristikat origjinale, të pandryshuara të ekosistemeve ose ka ndryshime shumë të vogla si rezultat i praktikave tradicionale të menaxhimit.

(2) Zona për mbrojtje të rreptë mbulon zonën më të vogël të zonës së mbrojtur dhe është e ndarë në 14 zona më të vogla me sipërfaqet e mëposhtme:

ЗСЗ 01 - Локалитет - (Кадиица) со површина од 42.60 хектари;
 ЗСЗ 02 - Локалитет - (Трешчен Камен) со површина од 13.26 хектари;
 ЗСЗ 03 - Локалитет - (Пехчевска Река) со површина од 116.47 хектари;
 ЗСЗ 04 - Локалитет - (Еленско Блато) со површина од 13.17 хектари;
 ЗСЗ 05 - Локалитет - (Требомирска Река) со површина од 41.10 хектари;
 ЗСЗ 06 - Локалитет - (Крива Река - Љутачка Река) со површина од 14.49 хектари;
 ЗСЗ 07 - Локалитет - (Бојчова Ливада) со површина од 1.34 хектари;
 ЗСЗ 08 - Локалитет - (Мљечначка Река-Стредњацка Река) со површина од 5.64 хектари;
 ЗСЗ 09 - Локалитет - (Ченгино Кале) со површина од 7.58 хектари;
 ЗСЗ 10 - Локалитет - (Извори на Брегалница) со површина од 107.25 хектари;

ЗСЗ 11 - Локалитет - (Пецов Чукар - Дупев Андак) со површина од 34.12 хектари;
 ЗСЗ 12 - Локалитет - (Мурите) со површина од 74.34 хектари;
 ЗСЗ 13 - Локалитет - (Амбариска Река) со површина од 21.98 хектари;
 ЗСЗ 14 - Локалитет - (Заменичка Река) со површина од 26.94 хектари.

ZRRM 01 Lokaliteti- (Kadijica) me sipërfaqe prej 42.60 hektarë;
 ZRRM 02 Lokaliteti- (Treshçen Kamen) me sipërfaqe prej 13.26 hektarë
 ZRRM 03 Lokaliteti- (Lumi Pehçevska) me sipërfaqe prej од 116.47 hektarë;
 ZRRM 04 Lokaliteti- (Elensko Blato) me sipërfaqe prej 13.17 hektarë;
 ZRRM 05 Lokaliteti- (Lumi Trebomirska) me sipërfaqe prej 41.10 hektarë;
 ZRRM 06 Lokaliteti- (Kriva Reka - Lutaçka Reka) me sipërfaqe prej 14.49 hektarë;
 ZRRM 07 Lokaliteti- (Bojçova Livada) me sipërfaqe prej 1.34 hektarë;
 ZRRM 08 Lokaliteti- (Mleçnaçka Reka- Strednjaçka Reka) me sipërfaqe prej 5.64 hektarë;
 ZRRM 09 Lokaliteti- (Çengino Kale) me sipërfaqe prej 7.58 hektarë;
 ZRRM 10 Lokaliteti- (Burimet e Bregallnicës) me sipërfaqe prej 107.25 hektarë;

ZRRM 11 Lokaliteti- (Pecov Çukar - Dupev Andak) me sipërfaqe prej 34.12 hektarë;
 ZRRM 12 Lokaliteti- (Murite) me sipërfaqe prej 74.34 hektarë;
 ZRRM 13 Lokaliteti- (Ambariska Reka) me sipërfaqe prej 21.98 hektarë;
 ZRRM 14 Lokaliteti- (Zameniçka Reka) me sipërfaqe prej 26.94 hektarë.

(3) Вкупната површина на зоната на строга заштита на „Заштитен предел - Малешево“ изнесува 520,27 хектари или 4,54% од вкупната површина на заштитеното подрачје.

(4) Во зоната за строга заштита не треба да се спроведуваат активности со кои се загрозува изворноста на природата и нарушува природната рамнотежа.

(3) Sipërfaqja e përgjithshme e zonës së rreptë të mbrojtjes së "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" është 520.27 hektarë ose 4.54% e sipërfaqes së përgjithshme të zonës së mbrojtur.

(4) Aktivitetet që rrezikojnë origjinalitetin e natyrës dhe prishin ekuilibrin natyror nuk duhet të kryhen në zonën e rreptë të mbrojtjes.

(5) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита субјектот надлежен за управување со заштитеното подрачје е должен да обезбеди постојан мониторинг.

(6) Во зоната за строга заштита дозволени се научно-истражувачки активности согласно членот 24 од Законот за заштита на природата доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштита на подрачјето, по претходно добиена дозвола од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата во соработка со субјектот надлежен за управување со заштитеното подрачје.

Член 8

(1) Зоната за активно управување (во натамошниот текст: ЗАУ) претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни управувачки интервенции со цел реставрација, ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот.

(2) Зоната на активно управување се наоѓа околу површините на зоната за строга заштита и истата е поделена на десет одделни локалитети со следните површини:

ЗАУ 01 - Локалитет - (Кадиица) со површина од 304.78 хектари;

ЗАУ 02 - Локалитет - (Еленско Блато) со површина од 85.80 хектари;

ЗАУ 03 - Локалитет - (Требомирска Река) со површина од 4.00 хектари;

(5) Në mënyrë që të ruhen karakteristikat e zonës së rreptë të mbrojtjes, subjekti përgjegjës për menaxhimin e zonës së mbrojtur është i detyruar të sigurojë monitorim të vazhdueshëm.

(6) Në zonën për mbrojtje të rreptë, aktivitetet kërkimore shkencore lejohen në përputhje me nenin 24 të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, nëse nuk janë në kundërshtim me objektivat parësorë të mbrojtjes së zonës, pasi të keni marrë lejen paraprakisht nga organi i administratës shtetërore kompetentë për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes së natyrës në bashkëpunim me subjektin përgjegjës për menaxhimin e zonës së mbrojtur

Neni 8

(1) Zona e Menaxhimit Aktiv (në tekstin e mëtejshëm: (ZMA) është një zonë me interes të lartë për mbrojtje, në të cilën nevojiten ndërhyrje në menaxhim për të rikuperuar, rigjallëruar ose rehabilituar habitate, ekosisteme dhe elementë të tjerë të peizazhit

(2) Zona aktive e menaxhimit ndodhet rreth sipërfaqes së zonës së rreptë të mbrojtjes dhe është e ndarë në 10 zona të veçanta me zonat e mëposhtme:

ZMA 01 Lokaliteti- (Kadijica) me sipërfaqe prej 304.78 hektarë;

ZMA 02 Lokaliteti- (Elensko Bllato) me sipërfaqe prej 85.80 hektarë;

ZMA 03 Lokaliteti- (Trebomirska Reka) me sipërfaqe prej 4.00 hektarë;

ZMA 04 Lokaliteti- (Kriva Reka – Llutaçka Reka) me sipërfaqe prej 23.18 hektarë;

ЗАУ 04 - Локалитет - (Крива Река - Љутачка Река) со површина од 23.18 хектари;

ЗАУ 05 - Локалитет - (Бојчова Ливада) со површина од 5.59 хектари;

ЗАУ 06 - Локалитет - (Мљечначка Река - Стредњачка Река) со површина од 17.70 хектари;

ЗАУ 07 - Локалитет - (Ченгино Кале) со површина од 113.49 хектари;

ЗАУ 08 - Локалитет - (Мурите) со површина од 60.37 хектари;

ЗАУ 09 - Локалитет - (Амбариска Река) со површина од 39.99 хектари;

ЗАУ 10 - Локалитет - (Заменичка Река) со површина од 67.70 хектари.

(3) Вкупната површина на зоната за активно управување изнесува 722,61 хектари или 6,31% од вкупната површина на заштитеното подрачје.

(4) Во зоната за активно управување може да се вршат активности на управување кои се однесуваат на манипулирање со живеалишта и со видови.

(5) Во зоната за активно управување дозволено е спроведување на активности кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита на „Заштитен предел - Малешево“ како екотуризам и традиционално екстензивно земјоделство и активности кои се вршат согласно Планот за управување со „Заштитен предел - Малешево“.

Член 9

(1) Зоната за одржливо користење (во натамошниот текст: ЗОК) претставува значителен дел од заштитеното

ZMA 05 Lokaliteti- (Bojçova Livada) me sipërfaqe prej 5.59 hektarë;

ZMA 06 Lokaliteti- (Mleçnaçka Reka - Srednjaçka Reka) me sipërfaqe prej 17.70 hektarë;

ZMA 07 Lokaliteti- (Çengino Kale) me sipërfaqe prej 113.49 hektarë;

ZMA 08 Lokaliteti- (Murite) me sipërfaqe prej 60.37 hektarë;

ZMA 09 Lokaliteti- (Ambarska Reka) me sipërfaqe prej 39.99 hektarë;

ZMA 10 Lokaliteti- (Zameniçka Reka) me sipërfaqe prej 67.70 hektarë.

(3) Sipërfaqja e përgjithshme e zonës aktive të menaxhimit është 722.61 hektarë ose 6.31% e sipërfaqes totale të zonës së mbrojtur.

(4) Në zonën për menaxhim aktiv, mund të kryhen aktivitete menaxhuese që i referohen manipulimit të habitateve dhe specieve.

(5) Në zonën për menaxhim aktiv lejohet të zbatohen aktivitete që nuk kanë ndikim negativ në qëllimin kryesor të mbrojtjes së "Zonës së Mbrojtur-Maleshevë" siç janë ekoturizmi dhe bujqësia tradicionale e gjerë dhe aktivitetet e kryera në përputhje me Planin e menaxhimit " me "Zonën e Mbrojtur-Maleshevë" .

Neni 9

(1) Zona për përdorim të qëndrueshëm (këtu e tutje: ZPQ) është një pjesë e konsiderueshme e zonës së mbrojtur

подрачје која не поседува високи вредности за заштитата, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти, објекти на културното наследство, типови на шумски насади коишто не се карактеристични за подрачјето, како и населени места со околното земјоделско земјиште.

(2) Зоната за одржливо користење не е поделена на помали локалитети и претставува интегрална целина, која зафаќа површина од 10218,02 хектари или 89,16% од површината на заштитеното подрачје.

(3) Во зоната за одржливо користење дозволени се активностите од зоната за строга заштита од членот 7 од оваа одлука и зоната за активно управување од членот 8 од оваа одлука, како и активности кои се дозволени согласно Планот за управување со „Заштитен предел - Малешево“.

IV. УПРАВУВАЊЕ

Член 10

Со „Заштитен предел - Малешево“ управува Јавното Претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални Шуми“, со потполна одговорност - Скопје.

Член 11

Јавното Претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални Шуми“, со потполна одговорност - Скопје е должно на територијата на „Заштитен предел - Малешево“ да ја спроведува заштитата на природното наследство преку:

- воспоставување режим на заштита на заштитеното подрачје;

që nuk ka vlera të larta për mbrojtje, ku ka objekte infrastrukture, zona të trashëgimisë kulturore, lloje të plantacioneve pyjore që nuk janë tipike për zonën, si dhe vendbanimet me tokën bujqësore për rreth.

(2) Zona për përdorim të qëndrueshëm nuk është e ndarë në zona më të vogla dhe është një tërësi integrale, e cila mbulon një sipërfaqe prej 10218.02 hektarë ose 89.16% të sipërfaqes së zonës së mbrojtur.

(3) Në zonën për përdorim të qëndrueshëm lejohen aktivitetet nga zona për mbrojtje të rreptë nga neni 7 i këtij vendimi dhe zona për menaxhim aktiv nga neni 8 i këtij vendimi, si dhe aktivitetet që lejohen sipas Planit të Menaxhimit të "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë".

IV. MENAXHIMI

Neni 10

"Zona e Mbrojtur - Maleshevë" menaxhohet nga Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore "Pyjet Kombëtare", me përgjegjësi të plotë - Shkup.

Neni 11

Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore "Pyjet Kombëtare", me përgjegjësi të plotë - Shkupi është i detyruar në territorin e "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" të zbatojë mbrojtjen e trashëgimisë natyrore përmes:

- Vendosjes së një regjimi mbrojtjeje në zonën e mbrojtur;

- преземање мерки за заштита на утврдените зони во заштитеното подрачје;
- изработка и донесување на Планови за управување со заштитен предел согласно членот 85 од Законот за заштита на природата и Годишни програми за заштита на природата, согласно членот 98 од Законот за заштита на природата;
- мониторинг на состојбата со природните вредности;
- спречување на штетни активности од физички и правни лица во заштитеното подрачје, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и унапредување на природата;
- заштита и зачувување на природните живеалишта од национално и меѓународно значење;
- заштита и зачувување на билошката разновидност од национално и меѓународно значење;
- заштита и зачувување на пределската разновидност;
- заштита и зачувување на специфичните геоморфолошки форми;
- утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и идентификација на заканите;
- водење евиденција и документација за природните вредности на заштитеното подрачје (изработка на инвентар за живеалишта, диви видови, геодиверзитет и предели);
- marrjen e masave për mbrojtjen e zonave të përcaktuara në zonën e mbrojtur;
- përgatitjes dhe miratimit të Planeve për menaxhimin e zonës së mbrojtur në përputhje me nenin 85 të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës dhe programet vjetore për mbrojtjen e natyrës, në përputhje me nenin 98 të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës;
- Monitorimit të gjendjes me vlera natyrore;
- Parandalimit të aktiviteteve të dëmshme nga individët dhe personat juridikë në zonën e mbrojtur, dmth sigurimi i kushteve maksimale të favorshme për mbrojtjen dhe promovimin e natyrës;
- mbrojtjen dhe ruajtja e habitateve natyrore me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare;
- mbrojtjes dhe ruajtjes së biodiversitetit me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare;
- mbrojtjes dhe ruajtjes së larmisë së peizazhit;
- mbrojtjes dhe ruajtjes së formave specifike gjeomorfologjike;
- përcaktimit të përbërësve të diversitetit biologjik dhe të peizazhit dhe identifikimit të kërcënimeve;
- Mbajes së shënimeve dhe dokumentacioneve për vlerat natyrore të zonës së mbrojtur (përgatitja e inventarit për

- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот развој;
 - создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
 - остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на заштитниот предел;
 - поттикнување на научно-истражувачката работа преку проучувања и истражувања на природните вредности, кои се од интерес за заштита на заштитеното подрачје;
 - издавање на информативен и пропаганден материјал за природните вредности на заштитеното подрачје;
 - подигање на јавната свест, особено во воспитно-образовниот процес за заштита на заштитеното подрачје и
 - вршење на други работи кои придонесуваат за заштита на природните вредности на заштитеното подрачје.
- habitate, specie të egra, shumëllojshmëri gjeologjike dhe peisazhe);
 - Përdorimit të qëndrueshëm i burimeve natyrore në interes të zhvillimit aktual dhe të ardhshëm;
 - Krijimit të kushteve për zhvillimin e turizmit në përputhje me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm;
 - Arritjes së qëllimeve kulturore, shkencore, arsimore dhe rekreative, të cilat në të njëjtën kohë ruajnë gjendjen natyrore të zonës së mbrojtur;
 - Inkurajimit të punës kërkimore-shkencore përmes studimeve dhe hulumtimeve të vlerave natyrore, të cilat janë me interes për mbrojtjen e zonës së mbrojtur;
 - Publikimit të informacionit dhe materialit propagandistik mbi vlerat natyrore të zonës së mbrojtur;
 - Ndërgjegjësimit të publikut, veçanërisht në procesin arsimor për mbrojtjen e zonës së mbrojtur dhe
 - Kryerjes së aktiviteteve të tjera që kontribuojnë në mbrojtjen e vlerave natyrore të zonës së mbrojtur.

V. ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Член 12

V.SHËRBIMI I KUJDESTARIT
Neni 12

Непосредната заштита на „Заштитен предел – Малешево“ ја спроведува чуварска служба, формирана од Јавното Претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални Шуми“, со потполна одговорност - Скопје, согласно членот 108 од Законот за заштита на природата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“, со потполна одговорност - Скопје во рок од еден месец од денот на влегување во сила на оваа одлука, на својата веб страница ќе ја објави границата на Заштитениот предел Малешево, со надворешни и внатрешни граници (зони) во државен референтен систем и државна картографска проекција.

Член 14

(1) Планот за управување со „Заштитен предел – Малешево“ се донесува во рок од две години од влегувањето во сила на оваа Одлука.

(2) До донесување на Планот за управување од ставот (1) од овој член, Јавно претпријатие „Национални шуми“, со потполна одговорност - Скопје подготвува годишна програма за заштита на природата во рок од три месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука.

(3) До донесувањето на Планот за управување од ставот (1) на овој член активните економски субјекти на подрачјето на „Заштитен предел – Малешево“, продолжуваат да ги вршат активностите во согласност со претходно добиените дозволи, лиценци, склучените договори и/или утврдените планови за работа, во

Mbrojtja e drejtpërdrejt e "Zonës së Mbrojtur - Maleshevë" kryhet nga një shërbim roje, i themeluar nga Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore, "Pyjet Kombëtare", me përgjegjësi të plotë - Shkup, në përputhje me nenin 108 të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 13

Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore "Pyjet Kombëtare", përgjegjësi të plotë - Shkup brenda një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të publikon në ueb-faqen e saj kufirin të Pjesës së mbrojtur Maleshevë, me kufijtë e jashtëm dhe të brendshëm (zonat) në sistemin e koordinimit shtetëror dhe projektimin hartografik.

Neni 14

(1) Plani i menaxhimit për "Zonën e Mbrojtur – Maleshevë" do të miratohet brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e këtij Vendimi.

(2) Menaxhimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Ndërmarrja Publike Pyjet Kombëtare, përgjegjësi të plotë - Shkup do të përgatisë një program vjetor për mbrojtjen e natyrës brenda tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(3) Deri në miratimin e Planit të Menaxhimit nga paragrafi (1) të këtij neni, subjektet ekonomike aktive në pjesën e "Zonës së Mbrojtur – Maleshevë", do të vazhdojnë të kryejnë e krijuara të punës në përputhje me ligjin, në bashkëpunim me Ndërmarrjen Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore "Pyjet Kombëtare", përgjegjësi të plotë - Shkup.

соработка со Јавното Претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални Шуми“, со потполна одговорност - Скопје.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Претседател на Владата на Република
Северна Македонија
Зоран Заев, с.р

Бр. _____, __. __. 2021 година
Скопје

Neni 15

Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë
së Veriut
Zoran Zaev,

Nr. _____, __. __. 2021 viti
Shkup